

" 17 (7) " . 27/14 199/14),
13.10. 2015 ,

I.

1

(:), ,

2

:) , (

II.

3

, , ,

1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. - ;
7. ;

II.1.

4

- ; :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

;

,

;

;

;

;

;

,

;

„145

“;

;

;

;

;

-

-

;

-

;

-

;

-

()

;

-

,

;

-

;

-

;

-

,

;

-

,

;

-

-

-

;

-

;

-

(

,

,

-

,

,

,

,

-

);

,

,

-

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

Baccalaureate Organization

International

1.1.

1.3.

„145

1.4.

()

3.1.

3.2.

;

- , , ;

- , , ;

- - , ;

- ;

- - ;

- , , , .); (,

- - ();

- ;

- 7- (7-);

- 7- ;

- ;

- ;

- ;

3.3.

()

- , : , - ;

- - ;

- (();

- ;

- ;

- ;

3.4.

;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

-

,

;

-

;

;

-

,

,

-

,

;

-

;

-

;

-

;

,

;

-

;

-

,

,

,

,

-

;

-

,

;

-

;

,

-

,

,

,

;

-

;

-

;

31

-

;

;

3.5.

:

-

,

,

,

-

;

:"

1.000

1.000
130
130
1.000
7

II.4.

7

4.

-

- ex ante ;

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4.

-

-

-

-

II. 5.

8

-

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.5.

5.6.

II.6.

6.

-) (, ; , , , ,
- , ;
- ;

6.2.

: , -
- ;
- ;
- , , , , ;
- , , , , ;
- , , , , ;
- , , , , ;
- ;
- ;
- ;
- ;

II.7.

10

- ;
- ;
- ;
- , - ;
7. ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

7.2.

-

-

-

-

7.3.

-

-

-

-

III.

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

-

-
- :
- ; ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ; ;
- ; ;
- ; ;
- ; ;

1.

- ; ; ; ; ;
- ; ; ; ; ;
- ; ; ; ; ;
- ; ; ; ; ;
- ; ; ; ; ;
- ; ; ; ; ;
- ; ; ; ; ;
- ; ; ; ; ;

2.

- ; ; ; ; ;
- ; ; ; ; ;
- ; ; ; ; ;
- ; ; ; ; ;

V.

1. : :

-
-
-

;
;
;

;

-
-
-
-
-

;
;
;

;

,

;

-

;

-

;

-

;

-

,

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

1.

-

-

,

;

-

;

;

-

,

,

;

-

;

-

;

-

,

;

-

;

-

;

1085/2006, 718/2007 80/2010.

2007-2013“

VI.

15

16

17

VII.

18

19

20

21

2

22

23

Министерството се разгледуваат на колегиум што го сочинуваат министерот, заменик на министерот, државниот секретар и раководните државни службеници.

По исклучок од став 1 на овој член на колегиум може да учествуваат и државните службеници на кои им е доверено разгледувањето, проучувањето и изготвувањето на стручното мислење што го разгледува колегиумот.

Член 24

Колегиумот го свикува министерот по сопствена иницијатива или лице овластено од него.

Со работата на колегиумот раководи министерот, а во негово отсуство заменик на министерот.

Член 25

Во рамките на секој сектор раководителот на секторот може еднаш во неделата да свика работен состанок заради поефикасно координирање на работите во секторот и воедначување на ставовите по одделни прашања кои произлегуваат од работењето.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за организација и работа на Министерството за образование и наука бр.01-4642/1 од 02.07.2010 година, бр. 01-2055/1 од 01.03.2012 година, бр. 04-13060/4 од 11.11.2013 година, бр. 04-7646/1 од 17.04.2014 година и бр. 04-16945/1 од 21.10.2014 година.

Член 27

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добиена писмена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Број:

04-16111/1

2015 година

13-10-2015

13-10-2015

Скопје

МИНИСТЕР,
Abdilaqim Ademi

